



ProCredit Bank

Macedonia


## Плаќање со датотека ( фајл)

Ја избирате сметката од која ќе се врши плаќањето

Избирате трансфер тип друго

The screenshot shows the ProCredit Bank e-Banking interface. The top navigation bar includes the ProCredit Bank logo, a placeholder for the user's e-banking signature, and the text "e-Banking". Below the navigation bar, there is a red status bar with the text "Добредојдете" (Welcome), "Последна најава: 16.05.2014 13:43:16", and "Поздрав | Макед." (Greeting | Macedonia). The main content area is divided into two columns. The left column contains a menu with categories: "Сметки" (Accounts), "Трансфери" (Transfers), "Датотеки" (Files), "Профил на корисникот" (User Profile), "Безбедносни совети" (Security Tips), and "Упатство за инсталација" (Installation Guide). The right column displays the "Batch Transfer" form. Under "Account Details", the "Select Account" dropdown is set to "380 - MKD - Тековна сметка". The "Batch File" section has "Transfer Type" set to "Друго" (Other) and a "File" field with a "Browse..." button. "Cancel" and "Next >" buttons are at the bottom of the form.

Го повикувате фајлот од одредена локација на која ви е снимен а кој сакате да се процесира





ProCredit Bank

Macedonia

По избор на фајлот истиот се прикажува за увид

ProCredit Bank Countryname e-Banking

Добредојдовте ( Последна најава: 16.05.2014 13:43:16 ) Печата | Изнас

Beneficiary Account	Beneficiary Name	Amount	Purpose Code	Reason	Debit Recall Number	Credit Recall Number	Payer Account	Code	Program	Priority	Order Type
380	Pula	00	271	test	44440000000000000000000000000000	55550000000000000000000000000000	000000	00	00	1	0
380	test	00	999	test	Tandjara00000000000000000000000000000000	Tandjara00000000000000000000000000000000	000000	00	00	0	0
380	test	00	888	test	Tandjara00000000000000000000000000000000	Tandjara00000000000000000000000000000000	000000	00	00	0	0
380	Pula	00	285	test	44440000000000000000000000000000	55550000000000000000000000000000	000000	00	00	0	1

Confirm Choose another file

Безбедносни совети  
Мрежно крадење на идентитет  
Општи инф.за безбедност  
Сомнителни е- пораки

Го потврдувате со confirm или избирате друг фајл со choose another file

ProCredit Bank Countryname e-Banking

Добредојдовте ( Последна најава: 16.05.2014 13:43:16 ) Печата | Изнас

**Сметки**

- Преглед на сметки
- Промет на сметка
- Извод на сметка
- Трансфери**
- Сопствени сметки
- Менувачко работење
- Домашен платен промет
- Буџетски плаќања
- Batch**
- Меѓународни плаќања
- Плаќање комуналии
- Налози за одобрување
- Последни 100 налози
- Датотеки**
- Прикачување на ПП53 документ
- Преглед на датотеки
- Профил на корисникот**
- Промени лозинка
- Ажурирање на налогопримачи
- Mailbox
- Излез
- Безбедносни совети**
- Мрежно крадење на идентитет
- Општи инф.за безбедност
- Сомнителни е- пораки
- Упатство за инсталација

**Batch Transfer**

**Account Details**

Select Account: 380 - MKD - Тековна сметка

Account Number: 380

Account Name: \_\_\_\_\_

Current Balance: MKD \_\_\_\_\_

Available Balance: MKD \_\_\_\_\_

**Batch File**

Transfer Type: Друго

File: P:\testiranje cwnet i eban Browse...

Total Amount: MKD \_\_\_\_\_

Cancel Next >



ProCredit Bank

Macedonia

Одбирате next

The screenshot shows the ProCredit Bank e-Banking interface. At the top left is the ProCredit Bank logo with the text "Countryname". At the top right is a box with "e-Banking" and a note: "To be replaced with your own e-Banking logo, maximum size: width: 50px, height: 20px". Below the header is a red bar with "Добредојдете" (Welcome), "Последна најава: 16.05.2014 13:43:16", and "Денежи | Идентификација". The main content area is divided into two columns. The left column is a navigation menu with categories: Сметки (Accounts), Трансфери (Transfers), Датотеки (Documents), Профил на корисникот (User Profile), Безбедносни совети (Security Advice), and Упатства за инсталација (Installation Instructions). The right column is titled "Batch Transfer" and contains the following sections: "Account Details" (Account Number: 300, Account Name, Account Balance: MKD, Available Balance: MKD), "Batch File" (Payment type: Друго, File: batch file upload so NR.mkd.smetka, Внатре-банкарски плаќања: 2, Домашни плаќања: 2), "Payment Details" (Transfer Amount: MKD, Additional Instructions: [input field]), and "Order Execution Date: 2014". At the bottom right of the main content area are buttons for "Cancel", "Back", and "Next".

Во полето additional instructions наведувате одредени инструкции за фајлот и одбирате next


This screenshot is similar to the one above, showing the "Batch Transfer" page. The "Additional Instructions" field now contains the text "additional instr". The "Authorization" section at the bottom right now includes a "Cancel" button and a "Потпиши налог и заврши" (Sign and finish) button. The rest of the interface, including the navigation menu and header, remains the same.



**ProCredit Bank**

Macedonia

Одбирате потпиши налог и заврши



Доколку за оваа сметка се предвидени повеќе потписи фајлот треба да се одобри од бројот на дефинирани потписи

За целиот фајл се креира еден процес кој ви е достапен во последни 100 налози

Плаќање комуналии	16.05.2014	380	Internal batch order account	PROCREDIT BANK AD	
Налози за одобрување	14.01		InternalBatchOrderAccount		
<b>Последни 100 налози</b>					
Датотеки	16.05.2014	380	Internal batch order account	PROCREDIT BANK AD	,00 MKD <a href="#">Прикажи детали</a>
Прикачување на ПП153 документ	14.01		InternalBatchOrderAccount		
					Pre Note Регистриран 00 MKD <a href="#">Прикажи детали</a>

Со одбирање на прикажи детали излегува извештај за процесирани/непроцесирани налози од фајлот.

**Сите датотеки прикачени до 14.00 часот се процесираат истиот ден. Сите датотеки прикачени по 14.00 часот се процесираат наредниот работен ден.**

**Ова правило важи за сите типови налози ( редовни, итни и интерни во ПроКредит банка)**




**ProCredit Bank**

Macedonia

## Формат на датотеката со налози

Датотеката треба да биде текстуална, колоните да се одделени со знакот ТАБ (tab delimited txt file) и да биде снимена во енкодинг UTF-8, како што е прикажано подолу на сликата.





**ProCredit Bank**

Macedonia

### Опис на колоните во датотеката

Колона број	Опис	Должина и Тип
1	Сметка примач	15 цифри
2	Назив на сметка примач	Максимум 35 карактери
3	Износ	Максимум 10 цифри, децимален знак е . Позади децималниот знак се внесува 00 Ова поле секогаш завршува со .00
4	Шифра на плаќање	3 цифри
5	Цел на дознака	Максимум 35 карактери
6	Повик на број налогодавач	Максимум 35 карактери
7	Повик на број налогопримач	Максимум 35 карактери
8	Уплатна сметка / Сметка на буџетски корисник	11 или 15 цифри
9	Приходна шифра	6 цифри
10	Програма	2 карактери
11	Начин на плаќање	1 - МИПС (итно) 0 - КИБС/Интерно (редовно)
12	Тип на налог	1 - Буџетско плаќање 0 - Домашен платен промет

Под поимот карактери се подразбираат цифри, латинични букви, кирилични букви и специјални знаци.